



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВИНИЦА

ГОДИНА LIV Бр. 4

Виница 28 Декември 2017г.

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

96

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на Локалниот археолошки и историски Музеј „Теракота“ – Виница за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програма за работа на Локалниот археолошки и историски Музеј „Теракота“ – Виница за 2018 година, донесен на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-947/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Виница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Програма за работа на Локалниот археолошки и историски Музеј „Теракота“ - Виница за 2018 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалниот археолошки и историски Музеј „Теракота“ - Виница за 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-947

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

97

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Програма за работа на Советот на општина Виница за 2018 година

1. Се објавува Програмата за работа на Советот на општина Виница за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-948/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014“) и член 100 од Деловникот на Советот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница

бр.10/2005, 10/2010“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ПРОГРАМА

За работа на Советот на општина Веница за 2018 година

Член 1

Се донесе Програма за работа на Советот на општина Веница за 2018 година.

Член 2

Советот на општина Веница во текот на 2018 година ќе одржи 11 (единаесет) работни седници и тоа во следните месеци: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември и 2 (две) свечени седници и тоа: Празник на општина Веница 30-ти Август и Празник на градот Веница 13-ти јули-Павловден.

Член 3

Предмет на расправа на работните седници на Советот на општина Веница ќе биде како што следува по седници и предлози на Дневен ред:

I - ЈАНУАРИ

1. Финансов извештај за извршување на Буџетот на општина Веница за 2017 година (четврти квартал);

Предлагач и изготвувач: Градоначалник и Одделение за финансиски прашања

2. Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“ - Блатец за 2017 година;

Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец

3. Информација за спроведување на есенската сеидба на подрачјето на општина Веница за 2017 година;

Предлагач: ПЕ на МЗШВ Веница

4. Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈП за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Веница „ВИН СПОРТ“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ - Веница

5. Програма за работа на ЈП за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Веница „ВИН СПОРТ“ - Веница за 2018 година;

Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ - Веница

6. Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница

7. Извештај за реализирање на Програмата за работа на Дом на културата „Тошо Арсов“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: Дом на културата „Тошо Арсов“ - Веница

8. Извештај за реализирање на Програмата за работа на Локалниот археолошки и историски музеј „ТЕРАКОТА“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: Музеј „Теракота“ - Веница

9. Извештај за безбедносната состојба во Полициска станица Веница во текот на 2017 година;

Предлагач: Полициска станица-Веница

II - ФЕВРУАРИ

1. Завршна сметка на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Веница

2. Завршна сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“ - Блатец за 2017 година;

Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец

3. Завршна сметка на ЈП за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Веница „ВИН СПОРТ“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ - Веница

4. Завршна сметка на Основните и Средното училиште на територијата на општина Веница за 2017 година

Предлагач: Основни и Средно училиште-Веница

5. Завршна сметка на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница

6. Завршна сметка на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница

7. Завршна сметка на Дом на културата „Тошо Арсов“ - Веница за 2017 година;

Предлагач: Дом на културата „Тошо Арсов“ - Веница

8. Завршна сметка на Локален археолошки и историски музеј „Теракота“ Веница за 2017 година;

Предлагач: Музеј „Теракота“ - Веница

9. Извештај за работа на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Веница за 2017 година;

Предлагач: Општински Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Веница

10. Годишен извештај за работа на ТППЕ - Веница за 2017 година;

Предлагач: ТППЕ - Веница

11. Програма за работа на ТППЕ - Веница за 2018 година;

Предлагач: ТППЕ - Веница

III - МАРТ

1. Годишна сметка на Буџетот на ЕЛС Веница за 2017 година;

Предлагач и изготвувач: Градоначалник и Одделение за финансиски прашања

2. Информација за безбедноста и квалитетот на водата од градскиот водовод и другите јавни водоснабдителни објекти во општина Веница во 2017 година;

Предлагач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани

3. Информација за квалитетот и безбедноста на храната во 2017 година;

Предлагач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани

IV - АПРИЛ

1. Финансов извештај за извршување на Буџетот на општина Веница за 2018 година (прв квартал);

Предлагач и изготвувач: Градоначалник и Одделение за финансиски прашања

2. Извештај за работа на Општинската организација на Црвениот крст - Веница за 2017 година;

Предлагач: ОО на Црвен крст - Веница

3. Предлог-Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година;

Предлагач: Комисија за еднакви можности на жените и мажите

4. Информација за узурпација на државното земјиште во општина Веница за 2017 година;

Предлагач: Државен правобранител

V - МАЈ

1. Информација за експлоатираноста, заштита, одгојот и обновувањето на шумскиот фонд на подрачјето на општина Веница во 2017 година;

Предлагач: ЈП Македонски шуми - Подружница Веница

2. Извештај за јавната безбедност на патиштата на подрачјето на општина Веница за 2018 година;

Предлагач: Полициска станица - Веница

VI - ЈУНИ

1. Информација за спроведување на пролетната сеидба во општина Веница во 2018 година;

Предлагач: МЗШВ-Подрачна единица Веница

2. Информација за состојбата со невработеноста во општина Веница за 2017 година;

Предлагач: Агенција за вработување - Веница

3. Информација за снабденоста со вода за пиење и одржување на водоводите во општина Веница со предлог мерки за решавање на проблемите од тој аспект;

Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Веница

4. Информација за снабденоста со вода за пиење и одржување на водоснабдување во с.Блатец со предлог мерки за решавање на проблемите од тој аспект;

Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец

VII - АВГУСТ

1. Финансов извештај за извршување на Буџетот на општина Веница за 2018 година (втор квартал);

Предлагач и изготвувач: Градоначалник и Одделение за финансиски прашања

2. Информација за состојбите со јавната хигиена и одржувањето на зеленилото во градот Веница;

Предлагач:

ЈП „Солидарност“ - Веница

3. Информација за состојбите со јавната хигиена и одржување на јавното зеленило и површини во с.Блатец;

Предлагач: ЈП „Кале“ - с.Блатец

4. Информација за состојбите со јавната хигиена во населените места во општина Веница;

Предлагач: Комунален инспектор во ЕЛС Веница

5. Информација за одржување на православните гробишта во градот Веница;

Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Веница

6. Информација за одржување на православните гробишта во с.Блатец;

Предлагач: ЈП „Кале“ - с.Блатец

7. Информација за распределба на средства на лица приматели на социјална помош во општина Веница;

Предлагач: ЈУ Центар за социјална работа - Веница

8.Годишен Извештај за работата на Основните училишта на територијата на општина Веница за учебната 2017/2018 година;

Предлагач: Основните училишта

VIII - СЕПТЕМВРИ

1.Годишен Извештај за работата на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница за 2017/18 година;

Предлагач: ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница

2.Годишна Програма за работа на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ Веница за 2018/19 година;

Предлагач: ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница

3.Информација за склучување на бракови за 2017 година;

Предлагач: Подрачна канцаларија за матично работење - Веница

4.Годишна Програма за работа на Основните училишта на територијата на општина Веница за учебната 2018/19 година;

Предлагач: Основните училишта

5.Годишен Извештај за работата на Средно општинско училиште „Ванчо Прке“ - Веница за учебната 2017/2018 година;

Предлагач: Средно општинско училиште „Ванчо Прке“ - Веница

IX - ОКТОМВРИ

1.Годишна Програма за работа на Средно општинско училиште „Ванчо Прке“ - Веница за учебната 2018/19 година;

Предлагач: Средно општинско училиште „Ванчо Прке“ - Веница

2.Финансов извештај за извршување на Буџетот на општина Веница за 2018 година (трет квартал);

Предлагач и изготвувач: Градоначалник и Одделение за финансиски прашања

X - НОЕМВРИ

1.Предлог-Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог-Програма за работа на Советот на општина Веница за 2019 година;

Предлагач: Комисија за мандатни прашања, избори и именувања при Советот на Веница

2.Предлог-Програма за организирање на свечен дочек за Новата 2019 година;

Предлагач: Градоначалник

3.Извештај за работата на „Истибанско здравоживо ФА Китка“- с.Истибања за 2018 година;

Предлагач: ФА „Китка“ - с.Истибања

4.Извештај за реализирање на Програмата на ФА „Китка“- с.Истибања за 2018 година

Предлагач: ФА „Китка“ - с.Истибања

5.Предлог-Програма за работа на ФА „Китка“ - с.Истибања за 2019 година;

Предлагач: ФА „Китка“ - с.Истибања

XI - ДЕКЕМВРИ

1.Предлог-Буџет на општина Веница за 2019 година;

Предлагач и изготвувач: Градоначалник и Одделение за финансиски прашања

2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Веница за 2019 година;

Предлагач и изготвувач: Градоначалник и Одделение за финансиски прашања

3.Извештај за реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во општина Веница во 2018 година;

Предлагач: Сектор за урбанизам, ЗЖС, комунални дејности и ЛЕР

4.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во општина Веница за 2019 година;

Предлагач: Сектор за урбанизам, ЗЖС, комунални дејности и ЛЕР

5.Информација за спроведување на есенската сеидба на подрачјето на општина Веница за 2018 година;

Предлагач: МЗШВ-Подрачна единица Веница

6.Извештај за работата на Невладините организации и Здруженија во општина Веница за 2018 година;

Предлагач: Невладини организации и Здруженија

7.Програма за работа на Невладините организации и Здруженија во општина Веница за 2019 година;

Предлагач: Невладини организации и Здруженија

8.Програма за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - Веница за 2019 година;

Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Веница

9.Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на територијата на градот Веница за 2019 година;

Предлагач: Градоначалник во соработка со ЈП „Солидарност“ - Веница

10.Програма за работа на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“ - Блатец за 2019 година;

Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец

11.Програма за работа на ЈП за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Веница „ВИН СПОРТ“ - Веница за 2019 година;

Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ - Веница

12.Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница за 2019 година;

Предлагач: ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница

13.Програма за работа на Дом на културата „Тошо Арсов“ Веница за 2019 година;

Предлагач: Дом на култура „Тошо Арсов“ - Веница

14.Програма за работа на Локалниот Археолошки и историски музеј „Теракота“ - Веница за 2019 година;

Предлагач: Музеј „Теракота“ - Веница

Член 4

Свечените седници на Советот на општина Веница немаат карактер на работни и истите ќе се одржат во чест на денот по кој повод е и самата седница и кој со Статутот е прогласен за празник како на градот така и на општината Веница пошироко.

Член 5

На дневен ред на работните седници на Советот на општина Веница ќе се најдат и други прашања односно предлози на овластени предлагачи и заинтересирани субјекти како и Барања на граѓани, граѓанско правни лица или здруженија на граѓани.

Член 6

Програмата влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-948

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

98

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучок за неусвојување на Информација за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште и патишта во општина Веница во 2017 година

1.Се објавува Заклучокот за неусвојување на Информација за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште и патишта во општина Веница во 2017 година, донесен на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-949/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За неусвојување на Информација за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште и патишта во општина Веница во 2017 година

1.Не се усвојува Информацијата за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште и патишта во општина Веница во 2017 година.

2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-949

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

99

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за сопствено финансиско учество/кофинансирање за реализирање на проекти за рурални подрачја

1. Се објавува Одлуката за сопствено финансиско учество/ кофинансирање за реализирање на проекти за рурални подрачја, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-950/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За сопствено финансиско учество/кофинансирање за реализирање на проекти за рурални подрачја

Член 1

Се одобруваат финансиски средства во висина од 7.742.986,00 денари за реализација на проекти во рурални подрачја и тоа :

- Изградба на филтер станица во с.Трсино
- Поставување на фотоволтаични системи на училиште во с.Трсино
- Изградба на локален пат во с.Грљани

Член 2

Средствата ќе се исплатат од Буџетот на општина Веница за 2018 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-950
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

100

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2018 година на ЕЛС Веница

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2018 година на ЕЛС Веница, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-951/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 32 од Законот за административни службеници „Сл.весник на РМ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА**За давање Согласност на Годишен план за вработување за 2018 година на ЕЛС Винаца****Член 1**

Се дава Согласност на Годишниот план за вработување за 2018 година на ЕЛС Винаца.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-951

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

101

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

РЕШЕНИЕ**За објавување на Одлука за определување единствен износ на надоместокот на Членовите на ОИК Винаца и Избирачките одбори во Општина Винаца за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2017 година**

1. Се објавува Одлуката за определување единствен износ на надоместокот на Членовите на ОИК Винаца и Избирачките одбори во Општина Винаца за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2017 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-952/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 88 став 4 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/2017 и 125/2017“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014“) и член 18, член 20, член 21, член 24 и член 25 од Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2017 година за избор на Членови на Советите на општините и Советот на градот Скопје и за избор на Градоначалници на општините и Градоначалник на градот Скопје, број 08-2786/1 од 14.11.2017 година, донесен од Државната изборна комисија, Советот на општина Винаца на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА**За определување единствен износ на надоместокот на Членовите на ОИК Винаца и Избирачките одбори во Општина Винаца за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2017 година****Член 1**

На членовите на Општинската изборна комисија Винаца и Избирачките одбори во општина Винаца им се определува единствен износ на надоместокот за извршена работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2017 година.

Надоместокот од став 1 на овој член, се исплаќа на секој член од изборниот орган, поединечно, на неговата трансакциска сметка.

Член 2

Членови на изборни органи кои имаат право на надоместок се:

- Претседателот, неговиот заменик, Членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Винаца,
- Секретарот и неговиот заменик на Општинската изборна комисија Винаца,
- Претседателите, нивните заменици, членовите и нивните заменици на Избирачките одбори во општина Винаца.

Член 3

- На Претседателот на Општинската изборна комисија Веница му се определува надоместок во висина од 30.000,00 денари,
- На Заменик Претседателот на Општинската изборна комисија Веница му се определува надоместок во висина од 25.000,00 денари,
- На Секретарот на Општинската изборна комисија Веница му се определува надоместок во висина од 25.000,00 денари,
- На Членот на Општинската изборна комисија Веница му се определува надоместок во висина од 20.000,00 денари,
- На Заменик членот на Општинската изборна комисија Веница и на Заменик Секретарот на Општинската изборна комисија Веница му се определува надоместок од 50 % од надоместокот утврден за членот, односно секретарот.

Член 4

На Претседателите, нивните заменици, членовите и нивните заменици на Избирачките одбори во општина Веница им се определува надоместок во висина од:

- на Претседателот на Избирачкиот одбор во општина Веница му се определува надоместок во висина од 3.000,00 денари,
- На Заменикот Претседател на Избирачкиот одбор во општина Веница му се определува надоместок во висина од 2.500,00 денари,
- На Членот и Заменик членот на Избирачкиот одбор во општина Веница му се определува надоместок во висина од 2.000,00 денари,

На Претседателите, нивните заменици, Членовите и нивните заменици на Избирачките одбори, кои спровеле гласање на болни и немоќни лица, кое гласање се спроведува еден ден пред денот на одржување на изборите им се определува дополнителен надоместок за овој дополнителен ангажман во висина од 50 % од висината определена во член 4 од оваа Одлука.

Член 5

Доколку Избирачкиот одбор спровел гласање и во прв и во втор изборен круг, му се пресметува и исплатува надоместок за секое спроведено гласање.

Член 6

За вториот круг на гласање, износот на надоместокот на Претседателот, заменикот на Претседателот, членовите, Секретарот и нивните заменици на Општинските изборни комисији од член 3 на оваа Предлог Одлука се зголемува за 20 %.

Член 7

Финансиските средства определени во оваа Одлука да се исплатат од Буџетот на општина Веница за 2018 година.

Член 8

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Веница“.

Број 09-952

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

102

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за усвојување на Програма за работа ЗЖЗ „Агро-Винка“ – Веница и одобрување финансиски средства за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Програма за работа ЗЖЗ „Агро-Винка“ – Веница и одобрување финансиски средства за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-953/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Програма за работа ЗЖЗ „Агро-Винка“ - Веница и одобрување финансиски средства за 2018 година

Член 1

Се усвојува Програмата за работа на ЗЖЗ „Агро-Винка“ - Веница за 2018 година.

Член 2

За реализирање на активности предвидени во Програмата за работа за 2018 година, се одобруваат финансиски средства во висина од 30.000,00 денари.

Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-953

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

103

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за усвојување на Програма на Мониторинг група за реализација на мерки за спроведување на стратегија за климатски промени на општина Веница и одобрување финансиски средства за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Програма на Мониторинг група за реализација на мерки за спроведување на стратегија за климатски промени на општина Веница и одобрување финансиски средства за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-954/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Програма на Мониторинг група за реализација на мерки за спроведување на стратегија за климатски промени на општина Веница и одобрување финансиски средства за 2018 година

Член 1

Се усвојува Програмата на Мониторинг група за реализација на мерки за спроведување на стратегија за климатски промени на општина Веница за 2018 година

Член 2

За реализирање на активности предвидени во Програмата за 2018 година, се одобруваат финансиски средства во висина од 30.000,00 денари.

Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-954

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

104

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за именување на членови во Мониторинг група за следење и реализација на мерки од Стратегијата за климатски промени

1. Се објавува Решението за именување на членови во Мониторинг група за следење и реализација на мерки од Стратегијата за климатски промени, донесено на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-955/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 42 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), а по Барање од ЗЖЗ „Агро-Винка“-Веница, број 0302-26/2/2017 година од 30.11.2017 година, Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на членови во Мониторинг група за следење и реализација на мерки од Стратегијата за климатски промени

Член 1

За членови во Мониторинг групата за следење и реализација на мерки од Стратегијата за климатски промени од членовите на Советот на општина Веница се именуваат:

1. Тони Велков
2. Билјана Иванова

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-955
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

105

.Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за усвојување на Програма за работа на асоцијација за интернационална мобилизација за 2018 година и одобрување на финансиски средства

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Програма за работа на асоцијација за интернационална мобилизација за 2018 година и одобрување на финансиски средства, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-956/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Програма за работа на асоцијација за интернационална мобилизација за 2018 година и одобрување на финансиски средства

Член 1

Се усвојува Програмата за работа на асоцијација за интернационална мобилизација за 2018 година.

Член 2

За реализирање на активности предвидени во Програмата за работа за 2018 година, се одобруваат финансиски средства во висина од 30.000,00 денари.

Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-956

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

106

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение за планински спортови „Чупино“ – Веница, за организирање и спроведување на Меѓународна трка во планинско трчање

1. Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Здружение за планински спортови „Чупино“ – Веница, за организирање и спроведување на Меѓународна трка во планинско трчање, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-957/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014), а по Барање од Здружение за планински спортови „Чупино“-Веница, Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За одобрување финансиски средства на Здружение за планински спортови „Чупино“-Веница, за организирање и спроведување на Меѓународна трка во планинско трчање

Член 1

На Здружението за планински спортови „Чупино“-Веница, се одобруваат финансиски средства во висина од 50.000,00 денари, за организирање и спроведување на Меѓународна трка во планинско трчање Лисец 60 К.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-957

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

107

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ**За објавување на Одлука за усвојување Програма за работа на Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на Општините Кочани, Веница, Берово и Делчево МОБИЛНОСТ– Кочани за 2018 година со Финансова Програма**

1. Се објавува Одлуката за усвојување Програма за работа на Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на Општините Кочани, Веница, Берово и Делчево МОБИЛНОСТ – Кочани за 2018 година со Финансова Програма, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-958/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА**За усвојување Програма за работа на Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на Општините Кочани, Веница, Берово и Делчево МОБИЛНОСТ - Кочани за 2018 година со Финансова Програма****Член 1**

Се усвојува Програмата за работа на Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на Општините Кочани, Веница, Берово и Делчево МОБИЛНОСТ - Кочани за 2018 година.

Член 2

За реализирање на Програмата се одобруваат финансиски средства во висина од 60.000,00 денари.

Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-958
27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател
М-р Тони Велков

108

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ**За објавување на Буџет на Општина Веница за 2018 година**

1. Се објавува Буџетот на Општина Веница за 2018 година, донесен на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-959/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Веница за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Веница за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-960/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 точка 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/04,96/04,22/07,67/07,156/09 и 47/11) и член 21 став 1 од Статутот на Општина Веница ("Службен гласник на Општина Веница бр. 8/2010), Советот на Општина Веница на 4-та седницата одржана на ден 27.12.2017 година донесе:

ОДЛУКА

за извршување на Буџетот на Општина Веница за 2018 година

Член 1

Буџетот на Општина Веница за 2018 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на општината се состои од : основен буџет, буџет на самофинансирачки активности, буџет на донации, буџет на дотации и буџет на заеми.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично во согласност со закон.

Член 4

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои не можат да се преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходи и други приливи на основниот буџет на општината. Доколку во текот на годината планираните приходи и расходи не се остварат како што е планирано во буџетот на општината Градоначалникот му предлага на Советот на општината измени и дополнувања на Буџетот .

Советот на општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15-ти ноември во тековната година.

Член 6

Буџетските корисници во случаи кога во буџетот на донации,буџетот на заеми, буџетот на дотации и/или буџетот на самофинансирачки активности планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходи и други приливи и планот на одобрените средства во овие буџети.

Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја одобрува Советот на Општина Веница, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во буџетот.

Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределби во тековната фискална година а одобрените средства за плати и надоместоци во рамките на буџетот не

може да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.

Страна 55 бр. 4

СЛУЖБЕН

Член 7

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, согласно законските прописи.

-за избраните и именуваните лица платата ќе се исплатува согласно утврдениот коефициент според бројот на жителите во општината применет на основа од 26.755 денари ;

-за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто плата се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот на општината;

-за вработените кои немаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто плата изнесува 15,60 денари;

-за вработените во Територијалната противпожарна единица Винаца , вредноста на бодот изнесува 28,50 денари.

Член 8

Исплатата на плати на локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии .

Буџетските корисници се должни три дена пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметани плати, образец Ф1 за бројот на вработените по име и презиме како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за односниот месец за кој се однесува исплатата.

По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, градоначалникот одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Член 9

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места

само ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината и ако вработувањата

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год.

се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината.

Во случај на нови вработувања , буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

Согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации ќе се дава за:
-вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за тековната фискална година за што писмено известување ќе даде Министерството за финансии врз основа на барање на градоначалникот до надлежното министерство за потребата од вработување , со соодветна пропратна документација (решение за пензионирање, решение за престанок на работен однос по основ на смрт/или по сопствено барање, или по било кој друг правен основ).

-вработувања за кои се обезбедени средства во буџетот на општината за тековната фискална година, за што согласно член 51 од Законот за буџетите писмено известување ќе даде градоначалникот на општината.

член 10

Дневници за службено патување во Републиката не се исплатуваат.

Дневници за службено патување во странство се исплатуваат и тоа :

-50% од утврдената дневница , ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата.

-20% од утврдената дневница , ако издатоците за сместувањето и исхраната не паѓаат на товар на органот на управата.

-5% од утврдената дневница , ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена.

За службено патување во странство Градоначалникот издава Решение и налог за службен пат во странство.

член 11

Во случај на непрекинато боледување подолго од шест месеци на вработениот му се исплатува еднократна парична помош во висина од една последно исплатена

Страна 56 бр. 4

СЛУЖБЕН

просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Член 12

Во случај на заминување на работникот во пензија му се исплатува двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата.

Член 13

Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000 ден.

На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари по семејство.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација (лична карта или пасош).

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање со комплетирана документација во годината на настапување на смртта, односно во годината која следи по годината на настапување на смртта.

За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.

Член 14

Висината на месечниот надоместок на членовите на советот за присуство на седниците изнесува 50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година, а на претседателот на советот за раководење и организирање на работата надоместокот се зголемува за 30%.

Доколку членот на советот не присуствува на седница, месечниот надоместокот се

намалува за 30%, а доколку членот на советот не присуствува на ниту една седница на советот во месецот, месечниот надоместок не се исплатува.

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

Доколку членот на советот не присуствува на комисија на која е член, месечниот надоместок се намалува за 10%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

На членовите на Советот на Општина Винаца им се исплатуваат надоместоците за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на државните службеници во општинската администрација.

Член 15

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на корисниците на Буџетот се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 16

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во програмите и потпрограмите, ги извршува Градоначалникот на Општина Винаца.

Член 17

Средствата утврдени во Потпрограма А0, потставка 413110-Тековни резерви се користат за потребите и задачите на корисниците на буџетот, за кои во буџетот не се обезбедени средства или не се обезбедени во доволен износ.

За користење на средствата од став 1 на овој член на предлог на Градоначалникот одлучува Советот на Општина Винаца, по исклучок од став 1 на овој член за средствата од став 1 одлучува Градоначалникот но најмногу до износ од 50.000 ден.

Член 18

За користење на средствата утврдени во Потпрограма А0, во поткатегија 4631-

Трансфери до невладини организации и поткатегорија 4711-Социјална помош, одлучува Советот на Општина Веница.

Страна 57 бр. 4

СЛУЖБЕН

По исклучок од став 1 на овој член одлучува Градоначалникот на Општина Веница во износ не поголем од 20.000 ден.

Член 19

Поврат на приходи кои му припаѓаат на Буџетот на општината се врши во случај кога се работи за погрешно, повеќе уплатени, односно наплатени приходи, како и за уплатени приходи по кои не е настанато правно дејство.

Пренасочување на приходи кои му припаѓаат на општинскиот буџет се врши единствено кога се работи за погрешно уплатени приходи.

Повратот на погрешно или повеќе уплатени, односно наплатени приходи и пренасочувањето на приходите се врши со решение на Градоначалникот, освен во случај кога надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 20

Буџетот на Општина Веница се извршува од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Член 21

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Веница" а ќе се применува од 01.01.2018 година.

Број 09-960

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

110

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-961/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 05/2016), Градоначалникот на Општина Веница предлага:

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година изнесува 76,80 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Веница“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2018 година.

Број 09-961

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

111

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за формирање Сили за заштита и спасување

1. Се објавува Одлуката за формирање Сили за заштита и спасување, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

Страна 58 бр. 4

СЛУЖБЕН

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-962/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 93 и 94 став 4 од Законот за заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14,125/15, 106/16“), член 7 став 2 и 3 и член 8 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 12/06“), а во врска со член 15 став 1 точка 10 од Статутот на општина Веница (“Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За формирање Сили за заштита и спасување

Член 1

Со оваа Одлука се формираат силите за заштита и спасување на Општина Веница.

Член 2

Заради заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во мир и војна се формираат штабови како просторни сили за заштита и спасување.

Член 3

Единиците за заштита и спасување се формираат како специјализирани единици за заштита и спасување и универзални единици за заштита и спасување и тоа:

1. Специјализирани тимови за заштита и спасување

- 1 единица со јачина на тим (3-5) за прва медицинска помош,
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за противпожарна заштита,
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за спасување од поплави,

- 1 единица со јачина на тим (3-5) за радиолошка, хемиска и биолошка (РХБ) деконтаминација,
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за комунални работи,

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

- 1 единица со јачина на тим (3-5) за заштита и спасување на животни и производи од животинско производство,
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло,
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за изведување теренот,
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за асанација на теренот.

2. Универзални единици за заштита и спасување:

- во градот Веница една универзална единица со јачина на тим (3-5),
- во населените места: Лески, Блатец, Драгобраште, Истибања, Јакимово, Градец, Липец, Лаки, Трсино, Пекљани, Грљани, Калиманци, Веничка Кршла, Крушево и Црн Камен една универзална единица со јачина на тим (3-5).

Член 4

За раководење и командување со просторните сили за заштита и спасување формирани според член 3 од оваа Одлука се формира Штаб за заштита и спасување на командантот, началникот и членовите на Штабот за заштита и спасување ги именува Советот на општината со посебно решение.

Член 5

Формирањето и опремувањето на просторните сили за заштита и спасување се врши според донесената Одлука за утврдување на пресоналот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 124/06“) донесен од Владата на Република Македонија.

Член 6

Материјалните средства на Силите за заштита и спасување се обезбедуваат од Буџетот на општина Веница.

Член 7

Со денот на донесувањето на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за формирање Сили за заштита и спасување, број 07-821 од 06.09.2007 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање Сили

Член 8

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-962
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

112

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за именување на Началник и членови на Штабот за заштита и спасување

1. Се објавува Решението за именување на Началник и членови на Штабот за заштита и спасување, донесено на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-963/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 110 став 2 од Законот за заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14,125/15, 106/16“), член 10 став 1 алинеја 2,3 и 4 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување (“Сл.весник на РМ број 12/06“),

член 4 став 2 од Одлуката за формирање на Сили за заштита и спасување и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница (“Сл.гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на Началник и членови на Штабот за заштита и спасување

Член 1

За Началник на Штабот за заштита и спасување се именува лицето КИРО ДОВИЧИНСКИ, со завршен Архитектонски факултет, вработен во Единицата на локална самоуправа Веница.

Член 2

За помошници на Началникот на Штабот за заштита и спасување се именуваат лицата:

1. За оперативни работи (планирање, обука и употреба на силите за заштита и спасување) се именува АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВ, вработен во Единицата на локална самоуправа Веница.

2. За хуманитарни мерки за заштита и спасување:

2.1. За помошник за прва медицинска помош, РХБ деконтаминација и асанација се именува ВЕНКО ДАНЧЕВ со завршен медицински факултет, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Веница;

2.2. За помошник за згрижување, евакуација и засолнување се именува ИГОРЧО ХРИСТОВ со завршен Машински факултет, вработен во ЈП за комунални работи “Солидарност“ Веница;

3. За технички мерки за заштита и спасување:

3.1. За помошник за спасување од урнатини, расчистување на урнатини и комунални работи се именува СЛАВЈАНКА ЈАНЕВСКА со завршен Архитектонски факултет, вработена во Единицата за локална самоуправа Веница;

3.2. За помошник за заштита и спасување од пожари, поплави и неексплодирани убојни средства се именува СИМЕОН ЈАНГЕЛОВСКИ со завршен Архитектонски факултет, вработен во ЈП за комунални работи “Солидарност“ Веница.

3.3. Помошни служби

-извршител-администратор Невена Накова, вработена во ЕЛС Веница

-извршител-курир Миле Велиновски, вработен во ЕЛС Винаца

-извршител-возач Владо Атанасов, вработен во ЕЛС Винаца

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-964/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВИНИЦА
Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Страна 60 бр. 4

СЛУЖБЕН

Член 3

Материјалните средства на силите за заштита и спасување се обезбедуваат од Буџетот на Општина Винаца

Член 4

Со денот на донесувањето на ова Решение, престанува да важи Решението за именување на Началник и членови на Штабот за заштита и спасување број 07-822 од 06.09.2007 година и Решението за измена на Решението за именување на Началник и членови на Штабот за заштита и спасување број 07-1222 од 21.08.2009 година.

Член 5

Решението влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на општина Винаца“.

Број 09-963

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

113

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за разрешување на Командант на Штабот за заштита и спасување

1.Се објавува Решението за разрешување на Командант на Штабот за заштита и спасување, донесено на 4-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 27.12.2017 година.

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Винаца (“Сл.гласник на општина Винаца број 8/10, 12/14“), Советот на општина Винаца на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За разрешување на Командант на Штабот за заштита и спасување

Член 1

Досегашниот Командант на Штабот за заштита и спасување ИГОР СПАСОВСКИ од Винаца, со завршен факултет за одбрана, се разрешува.

Член 2

Решението влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на општина Винаца“.

Број 09-964

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

114

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за именување на Командант на Штабот за заштита и спасување

1.Се објавува Решението за именување на Командант на Штабот за заштита и спасување, донесено на 4-та седница на Советот на

општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-965/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Страна 61 бр. 4

СЛУЖБЕН

Врз основа на член 86 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 86/08“), член 10 став 1 алинеја 1 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување (“Сл.весник на РМ број 12/06“) и член 21 став 1 точка 42 од Статутот на општина Веница (“Сл.гласник на општина Веница број 8/10, 12/14“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на Командант на Штабот за заштита и спасување

Член 1

За Командант на Штабот за заштита и спасување се именува лицето МИТКО ИЛИЕВСКИ, со завршен Филолошки факултет.

Член 2

Решението влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на општина Веница“.

Број 09-965
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

115

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Веница за 2018 година

1.Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Веница за 2018

ГЛАСНИК 28 Декември 2017 год

година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-966/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/16), член 21 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Веница (Сл.гласник на Општина Веница бр.8/2010, 12/2014) и Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Веница број 51-7009/1 од 20.11.2011 година (Сл.весник на РМ бр.164/2011), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година донесе:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВЕНИЦА ЗА 2018 ГОДИНА

Содржина и теми во Програмата

ВОВЕД:

Општ дел

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016 , 142/2016 и 190/2016), градежното земјиште може да

биде во сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење,

Страна 62 бр. 4

СЛУЖБЕН

пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградно комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен. Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

А) Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на **Општина Винаца**, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2018 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во содржината на годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети:

- 1.** Населено место Винаца, Локалитет „Никола Карев“, ДУП Винаца 0201-579 од 28.10.1997 година.
- 2.** Населено место Винаца, Локалитет „Видое Смилески“, ДУП за Блок „15“ дел 2 во градот Винаца 09-432 од 28.04.2015 година.
- 3.** Населено место Винаца, Локалитет „Видое Смилески“, ДУП за Блок „15“ дел 1 и дел 4 во градот Винаца 09-89 од 26.01.2017 година.

4. Населено место Винаца , Локалитет „Јане Сандански,, , ДУП за Блок 16 дел 2 во градот Винаца 09-932 од 14.12.2016 година.

Б) Основи за изработка на Програмата

▪ Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016 , 142/2016 и 190/2016) и чл.21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Винаца (Сл. Гласник бр. 8/2010).

▪ Основни плански документи

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

Страна 63 бр. 4

СЛУЖБЕН

○ Планирање на локалниот развој , подобрување на развојот и структурните приоритети, водење на локална економска политика и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство.

○ **Просторен план** на Општина Винаца за плански период од 1991 година.

○ **Генерален урбанистички план** на Град Винаца за плански период од 2012 до 2022 година .

○ **Урбанистички планови за населените места:**

- ДУП Винаца, 0201-579 од 28.10.1997 година; и

-ДУП за Блок „15“ дел 2 во градот Винаца, 09-432 од 28.04.2015 година.

-ДУП за Блок „15“ дел 1 и дел 4 во градот Винаца, 09-89 од 26.01.2017 година

○ **Програма за уредување на градежно земјиште , улици и патишта во општина Винаца за 2018 година бр.09-831 од 15.12.2017 година.**

○ **Плански програми за изработка на урбанистичка документација во Општина Винаца:**

- за Град Винаца: изработка на ДУП Винаца, по урбани блокови;

- УПВНМ: за м.в.Скараница КО Блатец; за м.в.Горна Осојница КО Блатец;

за м.в.Ила КО Винаца;

УПС: за село Градец, село Лески , село Истибања и село Блатец

В) Лица вклучени во изработка на Програмата:

▪ Љупчо Георгиев , дипломиран инженер архитект, Раководител на Сектор за урбанизам, ЗЖС , комунални дејности и ЛЕР;

. Виолета Михајлова , дипломиран правник , Раководител на Сектор за нормативно-

правни, општи работи и јавни дејности; и Благој Гаврилов , дипломиран инженер архитект, Советник во Одделение за урбанизам и урбанистичко планирање.

• Благоица Ристова, дипломиран правник, Помлад соработник за имотно правни работи во Одделението за нормативно правни и општи работи

• Мирко Ристов, дипломиран градежен инженер, Советник за комунални работи во Одделението за комунални работи, ЗЖС и ЛЕР.

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Цели на Програмата

▪ Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој.

▪ Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети

Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење.

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата

▪ **Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање** во тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели

▪ Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
Табела со следните информации:

- Во градот **Винаца**

1. А2 – Семејно домување во станбени згради (со компатабилност Б)

- Број на градежна парцела: 1/Никола Карев

- Вкупна површина на градежната парцела: 3.990 м2

- Намена на земјиштето:
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 8075/3, 8077/2, 8073/2, 11440/2 и 11445/2
- Површина за градба: 728 м²
- Бруто развиена површина: 5.096 м²
- Процент на изграденост: 18,25 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,28
- Максимална дозволена висина:
- Катност: П+4+Пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 1.040 денари по м² и
- Вкупна почетна/утврдена цена: 4.149.600,00 денари

Страна 64 бр. 4

СЛУЖБЕН

2. A1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежна парцела: 1.26/Блок „15“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 417 м²
- Намена на земјиштето:
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/5
- Површина за градба: 163 м²
- Бруто развиена површина: 651 м²
- Процент на изграденост: 38,38 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,53
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 25.437,00 денари
- 3. A1 – Домување во станбени куќи**
- Број на градежната парцела: 1.27/Блок „15“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 335 м²
- Намена на земјиштето:
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/6
- Површина за градба: 141 м²
- Бруто развиена површина: 563 м²
- Процент на изграденост: 42,14 %

- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,68
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 20.435,00 денари

4. A1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 1.28/Блок „15“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 321 м²
- Намена на земјиштето:
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/7
- Површина за градба: 140 м²

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

- Бруто развиена површина: 560 м²
- Процент на изграденост: 43,65 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,75
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 19.581,00 денари
- 5. A1 – Домување во станбени куќи**
- Број на градежната парцела: 4.72 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 399 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
- Површина за градба: 195 м²
- Бруто развиена површина: 781 м²
- Процент на изграденост: 48,95 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,96
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 24.339,00 денари
- 6. A1 – Домување во станбени куќи**
- Број на градежната парцела: 4.73 Блок „15“ дел 1 и дел 4

- Вкупна површина на градежната парцела: 417 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
- Површина за градба: 206 м²
- Бруто развиена површина: 827 м²
- Процент на изграденост: 49,59 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,98
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 25.437,00 денари

Страна 65 бр. 4

СЛУЖБЕН

7. A1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 4.74 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 466 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
- Површина за градба: 213 м²
- Бруто развиена површина: 852 м²
- Процент на изграденост: 45,69 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,83
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 28.426,00 денари

9. A1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 4.75 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 567,50 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 207 м²
- Бруто развиена површина: 830 м²
- Процент на изграденост: 36,58 %

- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,46
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 34.617,00 денари
- 10. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.76 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 590 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 203 м²
- Бруто развиена површина: 814 м²
- Процент на изграденост: 34,45 %

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,38
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 35.990,00 денари
- 11. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.77 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 508 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 248 м²
- Бруто развиена површина: 994 м²
- Процент на изграденост: 48,94 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 30.988,00 денари
- 12. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.78 Блок „15“ дел 1 и дел 4

- Вкупна површина на градежната парцела: 462 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 211 м²
- Бруто развиена површина: 847 м²
- Процент на изграденост: 45,85 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,83
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 28.182,00 денари

13. A1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 4.79 Блок „15“ дел 1 и дел 4

Страна 66 бр. 4

СЛУЖБЕН

- Вкупна површина на градежната парцела: 591 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 290 м²
- Бруто развиена површина: 1162 м²
- Процент на изграденост: 49,17 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,97
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 36.051,00 денари

14. A1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 4.80 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 400 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 196 м²
- Бруто развиена површина: 784 м²
- Процент на изграденост: 49,00 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96

- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400,00 денари
14. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.81 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м²
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
 - Површина за градба: 196 м²
 - Бруто развиена површина: 784 м²
 - Процент на изграденост: 49,01 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400,00 денари
15. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.82 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м²
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1 и 7915/1
 - Површина за градба: 196 м²
 - Бруто развиена површина: 784 м²
 - Процент на изграденост: 49,01 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400,00 денари
16. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.83 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м²

- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 196 м2
 - Бруто развиена површина: 784 м2
 - Процент на изграденост: 49,01 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400,00 денари
17. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.84 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м2
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400,00 денари
19. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.86 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 659 м2
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1 и дел од КП .бр.11242/1
 - Површина за градба: 198 м2
 - Бруто развиена површина: 794 м2
 - Процент на изграденост: 30,14 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,21
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари

Страна 67 бр. 4

СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 196 м2
 - Бруто развиена површина: 784 м2
 - Процент на изграденост: 49,01 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400,00 денари
18. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.85 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м2
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 196 м2
 - Бруто развиена површина: 784 м2
 - Процент на изграденост: 49,00 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк

- Вкупна почетна/утврдена цена: 40.199,00 денари
20. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.87 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 705 м2
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 195 м2
 - Бруто развиена површина: 781 м2
 - Процент на изграденост: 27,67 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,11
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 43.005,00 денари
21. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.88 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 566 м2
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 161 м²
 - Бруто развиена површина: 647 м²
 - Процент на изграденост: 28,60 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,14
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 34.526,00 денари
22. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.89 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 551 м²
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 152 м²

- Вкупна почетна/утврдена цена: 35.319,00 денари
24. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.91 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 581 м²
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 169 м²
 - Бруто развиена површина: 678 м²
 - Процент на изграденост: 29,18 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,17
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 35.441,00 денари

Страна 68 бр. 4

СЛУЖБЕН

- Бруто развиена површина: 609 м²
 - Процент на изграденост: 27,62 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,10
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
 - Вкупна почетна/утврдена цена: 33.661,00 денари
23. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.90 Блок „15“ дел 1 и дел 4
 - Вкупна површина на градежната парцела: 579 м²
 - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
 - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7951/1
 - Површина за градба: 168 м²
 - Бруто развиена површина: 674 м²
 - Процент на изграденост: 29,11 %
 - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,16
 - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
 - Катност: П+2+пк
 - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

25. Б1 – Мали комерцијални и деловни содржини

- Број на градежната парцела: 4.92 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 738 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1 и 11242/1 и 7441
- Површина за градба: 236 м²
- Бруто развиена површина: 708 м²
- Процент на изграденост: 31,96 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 0,96
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 1100,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 811.800,00 денари

26. А1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 1.37 Блок „16“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 352 м²

- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **9454/2**
- Површина за градба: 133 м²
- Бруто развиена површина: 307 м²
- Процент на изграденост: 37,95 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,52
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 21.472,00 денари

27. A1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 1.32 Блок „16“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 295 м²
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште

Страна 69 бр. 4

СЛУЖБЕН

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **9458**
- Површина за градба: 111 м²
- Бруто развиена површина: 445 м²
- Процент на изграденост: 37,68 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,51
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 17.995,00 денари

6. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма

- Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
- Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
- Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата
- Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
- Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за купување/изнајмување на одредени делови од градежното земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи/изнајмувачи на земјиштето и идни инвеститори, односно претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

7. Динамика на реализација на Програмата

- **Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси**
Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во еден турнус.
Динамиката на реализација ќе се реализира во два турнуса:
во текот на цела 2018 година.
- **Пропишување на условите за надавање**
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на депозитот за учество од 10% за секоја парцела пооделно, интернет страница на која ќе се врши надавањето.
Услови за учество:
 - поднесување на пријава во електронска (и во писмена форма)
 - доказ за платен депозит (во оригинал)
 - Доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистер

- За физички лица уверение за државјанство (во оригинал)
- Полномошно за лицето кое го застапува правното или физичкото лице (во оригинал)
- Фотокопија од трансакциска сметка за враќање на депозитот

▪ **Лица надлежни за реализацијата на Програмата**

- Љупчо Георгиев , дипломиран инженер архитект, Раководител на Сектор за урбанизам, ЗЖС , комунални дејности и ЛЕР
- Виолета Михајлова , дипломиран правник , Раководител на Сектор за нормотивно-правни, општи работи и јавни дејности
- Благој Гравилев , дипломиран инженер архитект, Советник во Одделение за урбанизам и урбанистичко планирање
- Благоица Ристова, дипломиран правник, Помлад соработник за имотно правни работи во Одделението за нормативно правни и општи работи
- Мирко Ристов, дипломиран градежен инженер, Советник за комунални работи во Одделението за комунални работи, ЗЖС и ЛЕР

Страна 70 бр. 4

СЛУЖБЕН

8. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)

Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет.

9. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)

Финансиските средства потребни за реализација на програмите се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните активности:

- Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување (250.000,00 денари)
- Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување (60.000,00 денари)

10. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.

- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста, по која и се донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
- Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службениот гласник на општината.

Број 09-966

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

116

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за недавање
Согласност на Извештај за финансиско
работење на ЈП „Солидарност“ – Веница
за период од 01.01. до 31.03.2017 година**

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

1.Се објавува Одлуката за недавање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ – Веница за период од 01.01. до 31.03.2017 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-967/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

**За недавање Согласност на Извештај за
финансиско работење на ЈП „Солидарност“ -
Виница за период од 01.01. до 31.03.2017
година**

Член 1

Не се дава Согласност на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ - Виница за период од 01.01. до 31.03.2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-967
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

117

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

Страна 71 бр. 4

СЛУЖБЕН

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за недавање
Согласност на Извештај за финансиско
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за
период од 01.01. до 30.06.2017 година**

1. Се објавува Одлуката за недавање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за период од 01.01. до 30.06.2017 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-968/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Виница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

**За недавање Согласност на Извештај за
финансиско работење на ЈП „Солидарност“ -
Виница за период од 01.01. до 30.06.2017
година**

Член 1

Не се дава Согласност на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ - Виница за период од 01.01. до 30.06.2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-968
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

118

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за недавање
Согласност на Извештај за финансиско
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за
период од 01.01. до 30.09.2017 година**

1. Се објавува Одлуката за недавање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за период од 01.01. до 30.09.2017 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-969/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За недавање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“- Веница за период од 01.01. до 30.09.2017 година

Член 1

Не се дава Согласност на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Солидарност“- Веница за период од 01.01. до 30.09.2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-969
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за недавање Согласност на Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Веница за 2017 година

1. Се објавува Одлуката за недавање Согласност на Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Веница за 2017 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-970/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За недавање Согласност на Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - Веница за 2017 година

Член 1

Не се дава Согласност на Извештајот за реализирање на Програмата за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - Веница за 2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-970
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина

Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за давање Согласност на Програма за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на Програма за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-971/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Виница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

Страна 73 бр. 4

СЛУЖБЕН

ОДЛУКА

За давање Согласност на Програма за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - Виница за 2018 година

Член 1

Се дава Согласност на Програмата за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-971
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател
М-р Тони Велков

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за давање Согласност на Програма за јавна чистота на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница за 2018 година

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на Програма за јавна чистота на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-972/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Виница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За давање Согласност на Програма за јавна чистота на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - Виница за 2018 година

Член 1

Се дава Согласност на Програмата за јавна чистота на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-972
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

122

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за давање Согласност на Програма за одржување на комунална хигиена во зимски услови за 2017/2018 година

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на Програма за одржување на комунална хигиена во зимски услови за 2017/2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-973/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Страна 74 бр. 4

СЛУЖБЕН

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За давање Согласност на Програма за одржување на комуналната хигиена во зимски услови за 2017/2018 година

Член 1

Се дава Согласност на Програмата за одржување на комуналната хигиена во зимски услови за 2017/2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-973
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

123

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за давање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“ – Веница за регуларен период 2018-2020 година

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“ – Веница за регуларен период 2018-2020 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-974/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“),

Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За давање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“-Веница за регулиран период 2018-2020 година

Член 1

Се дава Согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“-Веница за регулиран период 2018-2020 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Солидарност“ - Веница, број 02-821/2 од 20.12.2017 година, со која:

Се утврдува тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“ - Веница за физички лица и тоа:

- за 2018 година тарифата ќе изнесува 22,50 ден/м³
- за 2019 година тарифата ќе изнесува 23,20 ден/м³
- за 2020 година тарифата ќе изнесува 24,83 ден/м³

Се утврдува тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“ - Веница за правни лица и тоа:

- за 2018 година тарифата ќе изнесува 47,31 ден/м³
- за 2019 година тарифата ќе изнесува 48,50 ден/м³
- за 2020 година тарифата ќе изнесува 48,50 ден/м³

Страна 75 бр. 4

СЛУЖБЕН

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-974

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

124

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина

Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за давање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“ – Веница за регуларен период 2018-2020 година

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“ – Веница за регуларен период 2018-2020 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-975/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

ОДЛУКА

За давање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“-Веница за регулиран период 2018-2020 година

Член 1

Се дава Согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“-Веница за регулиран период 2018-2020 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Солидарност“ - Веница, број 02-821/1 од 20.12.2017 година, со која:

Се утврдува тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“-Виница за физички лица и правни лица и тоа:

- за 2018 година тарифата ќе изнесува 6,26 ден/м3
- за 2019 година тарифата ќе изнесува 6,33 ден/м3
- за 2020 година тарифата ќе изнесува 6,69 ден/м3

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-975

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

125

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница

1. Се објавува Решението за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница, донесено на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

Страна 76 бр. 4

СЛУЖБЕН

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-976/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010,12/2014“),

Советот на општина Виница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За разрешување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - Виница

Член 1

Членот на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница: Марија Спасевска од Виница, именувана со Решение број 09-793 од 30.09.2015 година, се разрешува од функцијата член на Управниот одбор, поради неисполнување на законските услови.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-976

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

126

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница

ГЛАСНИК

28 Декември

2017 год

1. Се објавува Решението за именување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“ – Виница, донесено на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-977/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Веница

Член 1

За член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Веница, се именува:

- Наташа Анакиева Димитрова со завршен Педагошки факултет

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-977

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

127

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

Страна 77 бр. 4

СЛУЖБЕН

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ – Веница за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програма за работа на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ – Веница за 2018 година, донесен на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-978/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Програма за работа на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Веница за 2018 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската установа Дом на културата „Тошо Арсов“ - Веница за 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-978

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

128

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ – Веница за 2018 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ – Веница за 2018 година, донесен на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-979/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВИНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница за 2018 година

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Веница за 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-979
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

129

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

Страна 78 бр. 4 СЛУЖБЕН

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за престанок на мандатот на членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница

1. Се објавува Решението за престанок на мандатот на членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница, донесено на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-980/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВИНИЦА
Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За престанок на мандатот на членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница

Член 1

На членовите на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Веница: Здравка Стоименовска од Веница, претставник од Установата, именувана со Решение број 07-953 од 29.11.2013 година, Сашко Јованов и Надица Бојковска Прокопенко, претставници од родителите на децата, именувани со Решение број 07-954 од 29.11.2013 година, им престанува функцијата член на Управниот одбор поради истек на мандатот.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Веница“.

ГЛАСНИК 28 Декември 2017 год

Број 09-980
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

130

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина

Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за именување членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница

1. Се објавува Решението за именување членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница, донесено на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-981/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ број 5/2002“), член 114 став 16 и став 17 и член 115 од Законот за заштита на децата („Сл.весник на РМ број 23/213, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 27/16 и 163/17“) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010“), Советот на општина Виница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница

Страна 79 бр. 4

СЛУЖБЕН

Член 1

За членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница, по предлог на Стручниот совет на Установата, се именува:

- Васка Илиевска - воспитувач во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница
Од родителите на децата, по предлог на Советот на родители на ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница, се именуваат:
- Симона Јованова

- Теодора Димитрова
Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-981
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

131

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Ленка Стојчевска од с.Градец, за реконструкција на куќа

1. Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Ленка Стојчевска од с.Градец, за реконструкција на куќа, донесена на 4-та седница на Советот на општина Виница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-982/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014“), а по Барање број 09-891 од 18.12.2017 година, Советот на општина Виница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

**За одобрување финансиски средства на
Ленка Стојчевска од с.Градец, за
реконструкција на куќа**

Член 1

На Ленка Стојчевска од с.Градец со ЕМБГ 2505958497018 се одобруваат финансиски средства во висина од 50.000,00 денари, за реконструкција на куќа.

Член 2

Финансиските средства да се преведат на сметка 200000409936930 Стопанска банка.

Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-982

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

132

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Решение за избор на
Командир на Полициска станица
од општа надлежност - Веница**

1. Се објавува Решението за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност - Веница, донесено на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

Страна 80 бр. 4

СЛУЖБЕН

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-983/2

27.12.2017 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 24 став 3 од Закон за полиција („Сл.весник на РМ број 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/10, 12/14“), а по доставена Листа на кандидати за избор на Командир од Министерот за внатрешни работи, број 226-87426/1 од 18.12.2017 година, Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

**За избор на Командир на Полициска
станица од општа надлежност-Веница**

Член 1

ЉУПЧО ПЕТРОВ т.Јован со живеалиште во Веница на ул.„Никола Карев“ број 8, со завршено високо образование Факултет за безбедност, се избира за Командир на Полициска станица од општа надлежност - Веница.

Член 2

Решението влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на општина Веница“.

Број 09-983

27.12.2017 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател

М-р Тони Велков

133

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

ГЛАСНИК

28 Декември 2017 год

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за давање
Согласност на Програма за работа на ЈП за
комунално-производни и услужни работи
„Кале“ – Блатец за 2018 година**

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на Програма за работа на ЈП за комунално-

производни и услужни работи, „Кале“ – Блатец за 2018 година, донесена на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-984/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

За давање Согласност на Програма за работа на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2018 година

Член 1

Се дава Согласност на Програмата за работа на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-984
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател
М-р Тони Велков

134

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решение за именување на членови во Комисијата за избор на студенти приматели на стипендија преку Здружението „Свет крст“ - Веница

1. Се објавува Решението за именување на членови во Комисијата за избор на студенти приматели на стипендија преку Здружението „Свет крст“ - Веница, донесено на 4-та седница на Советот на општина Веница одржана на 27.12.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-985/2
27.12.2017 година
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,
Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р

Врз основа на член 21 став 1 точка 42 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014“), Советот на општина Веница на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на членови во Комисијата за избор на студенти приматели на стипендија преку Здружението „Свет крст“ - Веница

Член 1

За членови во Комисијата за избор на студенти приматели на стипендија преку Здружението „Свет крст“ - Веница од членовите на Советот на општина Веница, се именуваат:

1. Тони Велков
2. Миле Петков

Член 2

Решението влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на општина Веница“.

Број 09-985
27.12.2017 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА
Претседател
М-р Тони Велков

СОДРЖИНА

- 1.....Заклучок за усвојување на Програма за работа на Локалниот археолошки и историски Музеј „Теракота“- Винаца за 2018 година.
Решение за објавување.
- 2.....Програма за работа на Советот на општина Винаца за 2018.
Решение за објавување.
- 5.....Заклучок за неусвојување на Информација за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште и патишта во општина Винаца во 2017 година.
Решение за објавување.
- 6.....Одлука за сопствено финансиско учество/ кофинансирање за реализирање на проекти за рурални подрачја.
Решение за објавување.
- 7.....Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2018 година во ЕЛС Винаца.
Решение за објавување.
- 7.....Одлука за определување единствен износ на надоместокот на Членовите на ОИК Винаца и Избирачките одбори во Општина Винаца за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2017 година.
Решение за објавување.
- 9.....Одлука за усвојување на Програма за работа на ЗЖЗ „Агро-Винка“- Винаца и одобрување финансиски средства за 2018 година.
Решение за објавување.
- 9.....Одлука за усвојување на Програма на Мониторинг група за реализација на мерки за спроведување на стратегија за климатски промени на општина Винаца и одобрување финансиски средства за 2018 година.
Решение за објавување.
- 10.....Решение за именување на членови во Мониторинг група за следење и реализација на мерки од Стратегијата за климатски промени.
Решение за објавување.
- 11.....Одлука за усвојување на Програма за работа на асоцијација за интернационална мобилизација за 2018 година и одобрување на финансиски средства.
Решение за објавување.
- 11.....Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение за планински спортови „Чупино“- Винаца, за организирање и спроведување на Меѓународна трка во планинско трчање.
Решение за објавување.
- Решение за објавување.
- 54.....Одлука за извршување на Буџетот на Општина Винаца за 2018 година.
Решение за објавување.
- 57.....Одлука за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2018 година.
Решение за објавување.
- 58.....Одлука за формирање Сили за заштита и спасување.
Решение за објавување.
- 59.....Решение за именување на Началник и членови на штабот за заштита и спасување.
Решение за објавување.
- 60.....Решение за разрешување на Командант на Штабот за заштита и спасување.
Решение за објавување.
- 61.....Решение за именување на Командант на Штабот за заштита и спасување.
Решение за објавување.
- 61.....Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Винаца за 2018 година.
Решение за објавување.
- 70.....Одлука за недавање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ – Винаца за период од 01.01.до 31.03.2017 година.
Решение за објавување.
- 71.....Одлука за недавање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ – Винаца за период од 01.01.до 31.06.2017 година.
Решение за објавување.
- 71.....Одлука за недавање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП „Солидарност“ – Винаца за период од 01.01.до 31.09.2017 година.
Решение за објавување.
- 72.....Одлука за недавање Согласност на Извештај за реализирање на Програмата за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“- Винаца за 2017 година.
Решение за објавување.
- 73.....Одлука за давање Согласност на Програма за работа на ЈП за комунални работи „Солидарност“- Винаца за 2018 година.
Решение за објавување.
- 73.....Одлука за давање Согласност на Програма за јавна чистота на ЈП за комунални работи „Солидарност“- Винаца за 2018 година.
Решение за објавување.
- 74.....Одлука за давање Согласност на Програма за одржување на комуналната хигиена во зимски услови за 2017/2018 година.
Решение за објавување.

- 12.....Одлука за усвојување на Програма за работа на Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидет на Општините Кочани, Винаца, Берово и Делчево МОБИЛНОСТ – Кочани за 2018 година со Финансова Програма.
Решение за објавување.
- 13.....Буџет на општина Винаца за 2018 година.

- 74.....Одлука за давање Согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Солидарност“- Винаца за регулиран период 2018-2020 година.
Решение за објавување.
- 75.....Одлука за давање Согласност на Одлука за

утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“- Винаца за регулиран период 2018-2020 година.

Решение за објавување.

76.....Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи работи

„Солидарност“- Винаца.

Решение за објавување.

76.....Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за комунални работи работи

„Солидарност“- Винаца.

Решение за објавување.

77.....Заклучок за усвојување на Програма за работа на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“- Винаца за 2018 година.

Решение за објавување.

77.....Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“- Винаца за 2018 година.

Решение за објавување.

78.....Решение за престанок на мандатот на членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“- Винаца.

Решение за објавување.

78.....Решение за именување на членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“- Винаца.

Решение за објавување.

79.....Одлука за одобрување финансиски средства на Ленка Стојчевска од с.Градец, за реконструкција на куќа.

Решение за објавување.

80.....Решение за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност – Винаца.

Решение за објавување.

80.....Одлука за давање Согласно на Програма за работа на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“- Блатец за 2018 год.

Решение за објавување.

81.....Решение за именување на членови во Комисијата за избор на студенти приматели на стипендија преку Здружението „Свет крст“- Винаца.

Решение за објавување.

Решение за објавување.